

## **КОНКУРС**

за поддршка на стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот

### **I. Општи информации**

Конкурсот се распишува со цел поддршка на стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот во текот на 2019 година.

Конкурсот е наменет за кадри од областа на филмот - физички лица кои се имаат стекнато со високо образование од областа на филмската дејност и кои се државјани на Република Македонија.

На Конкурсот можат да конкурираат физички лица кои во моментот на конкурирање работат и / или имаат искуство во работа на проекти кои се на тема која е тесно поврзана со програмата за едукација за која се побарува поддршка за присуство.

### **II. Рок за достава на Пријави и донесување на Одлуки по Конкурс**

Конкурсот е отворен и трае во текот на цела година.

За секое барање се одлучува поединчено, со Одлука на Управен одбор во рок од 60 дена од денот на поднесувањето.

Подносителите на барањата прифатени на Конкурсот по добивање на Одлуката, со директорот на Агенцијата за филм склучуваат договор за поддршката зависно од доставеното барање.

Пријавата за учество на Конкурсот е објавена на веб страницата на Агенцијата за филм на РМ.

### **III. Начин на доставување на Пријави:**

На Конкурсот нема да бидат разгледувани пријави кои:

- се поднесени од страна на физичко лице кое не е државјанин на Република Македонија;
- се поднесени од страна на физичко лице кое нема високо образование од областа на филмската дејност;
- се поднесени од физичко лице кое претходно (во претходните изданија) учествувало во програмата за која се побарува поддршка за учество;
- не се пополнети во целост;
- не се комплетни.

### **IV. Начин на користење на средства**

Физичките лица чии Пријави се одобрени на Конкурсот, односно корисниците на средствата, се должни доделените средства од Агенцијата за филм да ги трошат наменски и законски согласно позитивните прописи во Република Македонија и одредбите пропишани во договорот кој ќе го склучат со Агенцијата за филм на Република Македонија.

По завршувањето на програмата корисниците се обврзани да достават извештај за потрошените средства, доделени од Агенцијата, со прилог документација за направени трошоци (договори, фактури, фискални сметки и сл.) и докази за направени трошоци (изводи од банка).

### **V. Начин на доставување на Пријава**

Пријавата по Конкурс со потребната документација треба да се достават до Агенцијата за филм на Република

Македонија преку пошта на адреса: ул. „8 Март“бр.4 или до Архивата на Агенцијата за филм на Република Македонија.

Пријавата треба да се преземе од веб страницата на Агенцијата за филм на РМ ([www.filmagency.gov.mk](http://www.filmagency.gov.mk))

#### **VI. Дополнителни информации**

Дополнителни информации во врска со Конкурсот може да се добијат во Секторот за филмска и аудиовизуелна дејност на телефонскот број 02/3224-100